

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,116/2014,180/2014 и 33/2015), донесе

ЗАКЛУЧОК

Постапката поведена по службена должност за вршење на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино на ден 20.05.2015 година, се запира.

Образложение

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино на ден 20.05. 2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013,187/2013,38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015) Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија“, број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014) подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите за корисниците на правото на социјална парична помош, правото на постојана парична помош и предметите на корисници од нарушени односи и насилство во бракот и семејството

При инспекцискиот надзор не се констатирани неправилности во поглед на остварувањето и користењето на наведените права за што е составен записник број 16-5079/1 од 22.05.2015 година.

Со оглед на горе наведеното, согласно член 41 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе заклучок како во диспозитивот

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 22.05.2015 година под број 16- 5079/2

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектор за социјална заштита
Блага Челева**